



**С О О П Ш Т Е Н И Е**  
**ЗА ЗАПИШУВАЊЕ НА ЗИМСКИ СЕМЕСТАР ВО УЧЕБНАТА 2021/2022**  
**И ЗАВЕРКА НА ЛЕТЕН СЕМЕСТАР ОД УЧЕБНАТА 2020/2021**  
**НА ВТОР ЦИКЛУС СТУДИИ**

Запишувањето на зимскиот семестар во учебната 2021/2022 година и заверката на летниот семестар од учебната 2020/2021 година ќе се врши во периодот од:

**13.09.2021 година до 17.09.2021 година**  
**во периодот од 12,00 - 14,00 часот**  
**на прв спрат**

Дополнителен рок за запишување на зимскиот семестар во учебната 2021/2022 година и заверката на летниот семестар од учебната 2020/2021 година ќе се врши во периодот од:

**12.10.2021 година до 15.10.2021 година**  
**во периодот од 12,00 - 14,00 часот**  
**на прв спрат**

**Пријавувањето по електронски пат (во Iknow) е задолжително за сите студенти на втор циклус студии кои се запишани во зимски прв семестар во учебната 2019/2020 и 2020/2021 година.**

Потребно е студентите да си го доделат зимскиот семестар и предметите кои ќе ги слушаат според покриеноста на настава објавена на web страната, на следниот линк:

<https://www.mf.ukim.edu.mk/mk/postdiplomski-tekovni-informacii>

**Потребни документи за запишување и заверка на семестар:**

**1. ИНДЕКС**

**2. ОБРАЗЕЦ ЗА ЗАПИШУВАЊЕ СЕМЕСТАР (A3)** (се запишуваат предметите кои се пријавуваат за слушање во зимскиот семестар во учебната **2021/2022**).

**3. ОБРАЗЕЦ ЗА ЗАВЕРКА НА СЕМЕСТАР (A4)** (се запишуваат предметите кои се слушале во зимскиот семестар од учебната **2020/2021**).

**4. ПРИЗНАНИЦА (ОБРАЗЕЦ ПП 50)**, во корист на Машински факултет на СМЕТКА 10000000063095, ЕДИНКА КОРИСНИК 1600104278 788 11, ПРИХОДНА ШИФРА 723119 41 и НАЧИН 2.

- студентите треба да уплатат **500** евра во денарска противвредност по курсот на Народна банка на денот на вршење на уплатата, со цел на дознака - рата од школарина за втор циклус студии.



Студентите се должни во својот индекс и во обрасците за запишување и заверување на семестар да ги впишат насловите на слушаните предмети од летен семестар, предметите кои ќе ги слушаат во зимски семестар и предметниот професор кај кого го слушаат предметот.

**Напомена: Задолжително е предметниот наставник да додели во Iknow системот, дека студентот добива потпис (важи за студентите запишани во зимски прв семестар во учебната 2019/2020 и 2020/2021 година).**

Скопје 06.09.2021 година

Машински факултет - Скопје